

Легенда:

| ЗНАК | ЗНАЧЕЊЕ |
|------|---|
| * | целосно усвоени наставните содржини, поими, |
| + | делумно усвоени наставни содржини, поими; |
| - | потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните содржини, поими |

Тема: АТЛЕТИКА

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува висок старт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува правилна техника на трчање. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применува низок старт при брзо трчање. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува правилно скокање во далечина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува скок во далечина „згрчена техника“. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува скок во височина „ножици“. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фрла топче во далечина. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Погодува со топче во цел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Тема: СПОРТСКИ ИГРИ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применува паралелен и дијагонален ракометен став во место и движење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува основна техника на примање и додавање на топка во место и движење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува праволиниско водење во место, одење и трчање. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува шутирање на гол од место. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применува основни елементи во игра (мини ракомет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применува паралелен и дијагонален кошаркарски став во место и движење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува основна техника на примање и додавање на топка во место и движење | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува шутирање во кош од место | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применува основни елементи во игра (мини кошарка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применува паралелен и дијагонален одбојкарски став во место и движење. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува правилно поставување и основна техника на одбивање на топка со прсти и подлактица. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува основна техника на одбивање на топка со прсти и подлактица преку мрежа на помала висина. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува основна техника на школски сервис. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применува основни елементи во игра на мрежа (мини одбојка). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува основна техника на примање и додавање на топка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува праволиниско водење на топка во одење и трчање. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува жонглирање со нозе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изведува шутирање на гол од место. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Применува основни елементи во игра (мини фудбал). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |